

ПОСЛЕДНАТА КОЛОНИЈА ВО ЕВРОПА!

Според дефинициите од лексиконите и енциклопедиите, колонија претставува со сила заземена територија на една држава или народ. Причини за тоа се освојувачките нагони на оние кои мислат дека се силни и моќни. Тоа го оправдуваат со намерата наводно да цивилизираат некои примитивни и диви народи, или со желбата, наводно, да ослободат некои соседни народи од други колонијални моќници! Колонизацијата како појава и процес е позната уште од древнина. Народите на колониите порано биле претворани во робови, а во поново, па и во наше време, брутално се раселуваат, протеруваат и систематски се асимилираат. За жал, освојувачките нагони кај оние што мислат дека се силни и моќни, прогресивно се присутни. Како резултат на сè, во историјата бележиме постојани освојувачки и колонизаторски, како и ослободителни војни. На освоениот Балкан луѓето биле претворени во тотално обесправена раја. Сосема логично и оправдано, рајата постојано се обидува да го отфрли колонијалниот јарем. Но, на едни народи на Балканот тоа им успеало порано, а на други подоцна. Главно, на сите, освен на Србите, суверенитетот на тацна им го дале силните и моќните во тогашниот свет.

И покрај повеќето обиди и востанија, на Македонците не им успеало да се изборат за своја национална сувереност ниту, пак, некој им помогнал. Факт е дека македонскиот простор останал територија за освојување, за поткусување и за проширување на новонастанатите државички на Балканот. Всушност, македонскиот простор

повторно бил претворен во класична колонија. Околу овој простор се грабале балканците и другите, меѓу себе војувале, се тепале и барале спонзори меѓу силните и моќните. Конечно, по крвавите освојувачки Балкански војни, Македонија била поделена меѓу соседните државички. Големината на добиениот дел зависел од заслугите, според чудните оценки на силните и моќните. По поделбата на Македонија настапил класичен колонијален пир на балканските доминуси. Имено, тие вршеле размена на населението, протерување на Македонците, населување на свои граѓани на македонскиот простор. Оние кои останале во Македонија, систематски биле тероризирани, негираани, прогонувани и асимилирани!

Конечно, по Втората светска војна на дел од македонскиот простор беше воспоставена долгоочекуваната национална сувереност и на Македонците. Тој факт многумина на Балканот ги фрустрира и им предизвикува страв. Всушност, балканските доминуси се исплашија во процесот на деколонизација во светот да не ги изгубат крваво колонизираниите територии на македонскиот простор за време на Балканските војни и потоа! Во продолжителната очајничка војна за зачувување на колониите, балканските колонијални властодршци од сите бои и сорти, пред светот настапуваат со разни пропагандни лаги и глупости, кои ги нарекуваат докази за нивното право на сопственост на сè она што е македонско! На пример, многумина меѓу Србите се чувствуваат губитници, бидејќи на просторот кој тие го колонизирале за

време на Балканските војни, е воспоставена македонска сувереност и држава. За да не останат покусо од другите балкански доминуси своите фрустрации ги лекувале преку црквата! Заедничко на бугарските и на грчките лаги и глупости е тврдењето дека Македонија и Македонците биле измислица на Тито, како и негирањето на сè што е македонско. Според националистичката филозофија на Бугарите, Македонците биле Бугари кои живеат во областа Македонија, македонскиот јазик бил бугарски дијалект, македонската култура и традиција била бугарска и така на ред, глупост до глупост, апсурд до апсурд!

Фрустрациите, особено глупостите на Грците, очигледно немаат граници и ниту ронка човечност. До неодамна колонизираниот простор кој ние го нарекуваме Егејска Македонија, го викаа Северна Грција. Но, по прогласувањето

на самостојна и суверена Република Македонија областа Северна Грција ја прекрстија во Македонија. Несомнено сите грчки лаги, глупости и пропагандни апсурди се мотивирани од стравот, случајно да не им падне на памет на некои вистински европски демократи да предложат, но и да ја остварат ликвидацијата на последната колонија на европска територија! Всушност, би требало веднаш тоа да го оствари Европската унија која се колне во демократијата и во човековите права! Но, исто така, останува отворено прашањето: Зошто македонските власти тој проблем не го поставуваат пред Европа и светот, за конечно да заврши деколонизацијата на Македонија, која да потсетиме и за чудо големо, се наоѓа на европскиот простор!

**Ристо Андов,
Скопје**

ОТВОРЕН КРАЈ СО ХРИСТИНА

премиера: Недела 17.10
репризи: Четврток 22.10
Сабота 13.10



MTM
ТЕЛЕВИЗИЈА
и локалните
телевизии во
МАКЕДОНИЈА
СЦГ и БИХ

Месец
Мулти

Рубриките **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.